



Друштво за осигурување  
**ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје**

**ОПШТИ УСЛОВИ  
ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ПОСЕВИ И ПЛОДОВИ**

Февруари 2022 година

## I. УВОДНИ ОДРЕДБИ

1. **“Осигурувач”** - Друштво за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје со кое е склучен договор за осигурување.
2. **“Договарач на осигурување”** - лице кое со осигурувачот склучува договор за осигурување.
3. **“Осигуреник”** - лице чиј посев, односно плод е осигурен и на кое му припаѓаат правата од осигурувањето.
4. **“Премија”** - износ кој се задржува и плаќа за осигурување по договорот за осигурување.
5. **“Сума на осигурување”** - сума на која посевот или плодот е осигурен, доколку од содржината на договорот за осигурување не произлегува нешто друго.
6. **“Полиса”** - документ за договор за осигурување .
7. **“Лист на покритие”** - потврда која привремено ја заменува полисата.

## II. ОПШТИ ОДРЕДБИ

### ОСИГУРЕН СЛУЧАЈ

#### Член 1

- (1) Настанот за кој се склучува осигурување (осигурен случај) мора да биде иден, неизвесен и независен од исклучивата волја на договарачот.
- (2) Се смета дека настапил осигурен случај во оној момент кога една од осигурените опасности почнала да предизвикува штети на осигурените посеви и плодови.

### КОГА ДОГОВОРОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ Е СКЛУЧЕН

#### Член 2

- (1) Договорот за осигурување е склучен кога договарачите ќе потпишат полиса за осигурување или лист на покритие поточно во моментот кога осигуреникот ќе ја плати во целост премијата или првата рата од неа, а согласно договорот за осигурување.
- (2) Усмената понуда дадена на осигурувачот за склучување на договор за осигурување не го обврзува ниту понудувачот ниту осигурувачот.
- (3) Писмената понуда дадена на осигурувачот за склучување на договор за осигурување го обврзува понудувачот, ако тој не одреди покус рок, за време од осум дена од денот кога понудата пристигнала до осигурувачот.
- (4) Ако осигурувачот во рокот одреден со претходниот став не ја одбие понудата која не отстапува од условите под кои тој го врши предложеното осигурување, се смета дека ја прифатил понудата и дека договорот е заклучен, а истиот е активен од моментот на плаќање на премијата во целост односно првата рата од премијата, а согласно договорот за осигурување.
- (5) Во случајот од претходниот став договорот за осигурување се смета заклучен кога понудата ќе пристигне до осигурувачот и плаќањето ќе биде извршено.
- (6) Ако осигурувачот во врска со примената понуда побара некакво дополнување или измени, како ден за прием на понудата се смета денот кога на осигурувачот ќе му бидат предадени бараните дополненија или измени, односно кога ќе биде известен за прифаќање на неговите услови.
- (7) Ако понудувачот по барање од претходниот став не го извести осигурувачот ниту во рок од осум дена за прифаќање на неговите услови односно не ги достави бараните измени и дополненија се смета дека не ги прифатил условите за осигурување, и дека отстапил од склучување на договорот за осигурување.

**ПОЛИСА И ЛИСТ НА ПОКРИТИЕ****Член 3**

- (1) Во полисата мора да бидат наведени: договорените страни, осигурениот предмет, ризикот опфатен со осигурување, траење на осигурувањето и периодот на покритие, сумата на осигурување или осигурувањето да е неограничено, премијата за осигурување, место и датум на издавање на полисата и потписи на договорените страни.
- (2) Полисата за осигурување може привремено да биде заменета со лист на покритие во кој се внесуваат битните елементи на договорот. Листот на покритие може да трае најмногу еден месец.
- (3) Осигурувачот е должен да го предупреди договарачот на осигурувањето дека Општите и Посебните услови за осигурување се составен дел на договорот и да му го предаде нивниот текст, ако тие услови не се печатени на самата полиса.
- (4) Извршувањето на обврските од претходниот став мора да биде констатирано на полисата.
- (5) Во случај на несогласување на некои одредби од Општите или Посебните услови и некои одредби од полисата се применуваат одредбите од полисата, а во случај на несогласување на некои печатени одредби од полисата и некои нејзини ракописни одредби се применуваат овие последниве.
- (6) Според договорот на договарачите, полисата може да гласи на одредено лице, по наредба или на доносителот.

**ТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ****Член 4**

Договорот за осигурување се склучува со одреден рок на траење:

1. За време од една година или пократко-краткорочно осигурување,
2. За време преку една или повеќе години-повеќегодишно осигурување.

**ПОЧЕТОК И ПРЕСТАНОК НА ОБВРСКИТЕ НА ОСИГУРУВАЧОТ****Член 5**

- (1) Обврската на осигурувачот да исплати надомест од осигурување почнува по 24 часот од денот кој во полисата за осигурување е означен како почеток на осигурување, ако во тој ден е платена премија, инаку по 24 часот од денот кога е платена премија за осигурување, доколку не се договори поинаку и доколку се исполнети условите од став (3) од овој член.
- (2) Ако е договорено плаќање на премијата во одредени рокови или плаќање на премијата со вирман, обврската на осигурувачот за исплата на надоместокот од осигурување почнува по 24 часот од денот кој во полисата за осигурување е означен како почеток на траење на осигурувањето, доколку се исполнети условите од став (3) на овој член.
- (3) Покрај исполнетите услови од став (1) и (2) од овој член, почетокот на обврската на осигурувачот за надоместок од осигурување се одредува за одделни посеви и плодови според фазата за развој и тоа:
  1. Кај лозјата, малините и хмелот по излегувањето на ластарот од пупката.
  2. Кај овошјето - кога ќе се исушат односно опаднат венечните ливчиња на 50% цветови од иста сорта.
  3. Кај овошниот, лозовиот и шумскиот посадочен материјал, украсното шибје и младите шумски култури - од почетокот на вегетацијата, односно од моментот на никнување односно засадување.
  4. Кај градинарските култури, тутунот и цвеќињата - од денот на расадувањето, а ако тие се произведуваат со сеење на постојано место од моментот на никнувањето.
  5. Кај житариците и останатите посеви кои не се наведени во точките 1) до 4) од овој став - од моментот на никнување.

(4) Обврската на осигурувачот за надоместок од осигурување за одделни посеви и плодови престанува:

1. Кај житариците, маслените билки, конопот, ленот, добиточните билки и посевите оставени за семе - кога ќе бидат окосени, ожнеани, или на друг начин обрани.
2. Кај коренестите и кртолестите билки - кога коренот или кртолата ќе се извадат од земјата.
3. Кај овошјето, грозјето, хмелот и градинарските билки, плодот, односно родот да биде обран.
4. Кај овошниот, лозовиот и шумскиот посадочен материјал како и кај младите шумски култури, украсните жбунови и врбите за плетарство - по извршеното вадење или режење.
5. За сите останати посеви и плодови кои не се наведени во точките од 1 до 4 од овој став најдоцна до 31 октомври во 24 часот освен за културите каде агротехничкиот рок на жетва односно берба е продолжен и по 31 октомври кај кои обврската на осигурувачот за надомест од осигурување престанува по извршената жетва или берба, но најдоцна 10 (десет) дена по завршувањето на жетвата, бербата во соодветното место.

## ПЛАЌАЊЕ НА ПРЕМИЈА

### Член 6

- (1) Договорачот на осигурувањето е должен да ја плати премијата за осигурување, но осигурувачот е должен да ја прими исплатата на премијата од секое лице кое има правен интерес таа да биде платена.
- (2) Премијата се плаќа во договорените рокови, а ако треба да се исплати наеднаш се плаќа при склучување на договорот за осигурување.
- (3) Место за плаќање на премијата е местото во кое договорачот на осигурувањето има стан, односно седиште или живеалиште.
- (4) Премијата осигуреникот може да ја плати на осигурувачот непосредно, на неговиот претставник, по пошта или преку банка.

## СПРЕЧУВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИОТ СЛУЧАЈ СПАСУВАЊЕ

### Член 7

- (1) Осигуреникот е должен да ги преземе пропишаните договорени и сите останати мерки потребни да се спречи настанувањето на осигурениот случај, а ако осигурениот случај, настапи, должен е да преземе се што е во негова моќ да се ограничат неговите штетни последици.
- 2) Осигуреникот е должен да постапува согласно чл.11 од Законот за Облигациони односи односно истиот во извршувањето на своите обврски е обврзан во делот на корисните остатоци да постапува со посебно внимание на добар стопанственик, домаќин и стручњак на начин што истите ќе ги достави за целите на индустриските потреби а се со цел намалување на штетните последици а со тоа и сразмерно намалување на надоместот обврската на оштетното побарување на Осигурувачот.
- 3) Осигуреникот е должен да постапи согласно подзаконските прописи, уредби и други одлуки донесени од Влада на РСМ или друг овластен државен орган донесен за тековната година и за тоа во најкраток можен рок да го извести Осигурувачот како истиот би извршил сразмерно намалување на надоместот обврската на оштетното побарување на Осигурувачот.  
Неисполнување на обврската за известување од ст.3 од овој член не го спречува правото на Осигурувачот по доставен службен податок од од Влада на РСМ или друг овластен државен орган да пристапи кон соодветниот начин на надомест на штета.

(4) Осигурувачот е должен да ги надомести трошоците, загубите како и другите штети предизвикани со свесни обидувања да се отстрани непосредната опасност од настанување на осигурениот случај како и обидот да се ограничат неговите штетни последици и тогаш кога тие обиди останале без успех.

(5) Осигурувачот е должен да го даде овој надомест дури ако тој заедно со надоместокот од штети од осигурениот случај ја применува сумата на осигурување, во колку е одобрен.

(4) Ако осигуреникот не ја исполни својата обврска за спречување на осигурениот случај или обврската за спасување, а за тоа нема оправдување, осигурувачот нема обврска за надомест за штета

(5) Осигурувачот има право да врши контрола за извршувањето на одредбите за заштитните мерки од овој член.

(6) Ако со осигуреникот е договорен или му е одреден рок до кога мора да се спроведат мерките за спречување на остварувањето или зголемувањето на опасностите, надоместокот на осигуреникот му се исплатува и тогаш кога осигурениот случај настанал до истекот на договорениот рок, и ако штетата е во причинска врска со договорените пропишани односно одредени заштитни мерки.

## **НАЧИН НА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

### **Член 8**

(1) Сите известувања и пријави кои договорените странки се должни да ги направат во смисла на одредбите од овие Услови, мора да се потврдат писмено ако се направени усно, по телефон или на некој друг начин.

(2) Како ден на известување, односно пријавување се смета денот кога е примено известување, односно пријавата.

Ако известувањето односно пријавата е пратена по пошта препорачано, како ден на прием се смета денот на предавањето во пошта.

(3) Договорите кои се однесуваат на содржината на договорот полноважни се само ако се склучени во писмена форма.

## **ПРОМЕНА НА АДРЕСАТА - НАЗИВОТ (ФИРМАТА)**

### **Член 9**

(1) Осигуреникот, односно договарачот на осигурувањето е должен да за промените (измена) на адресата на станот односно промена на името на фирмата и седиштето (работни простории) го извести осигурувачот во рок од 15 дена од денот на настанатите промени.

(2) Доколку осигуреникот не го извести осигурувачот за промените од претходниот став, за полноважноста на известувањата што ги испраќа осигурувачот доволно е ако тој ги упати на осигуреникот со препорачано писмо според последните податоци за адресата на станот, работните простории, односно името на фирмата со која располага. Известувањето стапува полноважно на денот кога според редовниот тек на работите станало полноважно да немало промени во претходниот став.

## **ИЗМЕНИ НА УСЛОВИТЕ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ И ТАРИФИТЕ НА ПРЕМИИ**

### **Член 10**

(1) На постојните договори за осигурување склучени на траење подолго од една година, измените во Условите за осигурување и Тарифите на премии направени по заклучување на договорот за осигурување, ќе се применуваат по истекот на тековната година на осигурување.

(2) Осигурувачот е должен писмено или на друг погоден начин да го извести договарачот на осигурувањето за извршените промени во Условите за осигурување, односно Тарифите на премии.

(3) Договарачот на осигурувањето има право во рок од 60 дена од денот на приемот на известувањето за извршените измени во Условите за осигурување, односно Тарифите на премии да го откаже договорот за осигурување.

(4) Во случај на отказ од претходниот став договорот за осигурување престанува во 24 часот од последниот ден на тековната година на осигурување во која е извршена измена на Условите за осигурување односно Тарифата на премии.

(5) Ако договарачот на осигурувањето не го откаже договорот во рокот одреден во став (3) од овој член, договорот за осигурување со почеток на наредната година на осигурување се менува во согласност со извршените измени во Условите за осигурување, односно Тарифата на премии.

### **ОСОБЕНИ ОСНОВИ ЗА ГУБЕЊЕ НА ПРАВОТО НА НАДОМЕСТОК**

#### **Член 11**

Осигурувачот не е во обврска да го исплати договорениот надоместок ако штетата е предизвикана намерно или со измама од страна на договарачот на осигурувањето, осигуреникот или корисникот на осигурувањето.

## **III. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ**

### **ПРЕДМЕТ НА ОСИГУРУВАЊЕ**

#### **Член 12**

(1) Осигурени се посеви (вклучувајќи пострни, подпосеви и меѓупосеви), плодови, ливадски треви, лековити билки, украсни билки и овоштарници и лозја, млади овоштарници и лозја пред стапување во род, овошен лозов и шумски посадочен материјал, млади шумски култури до наполнети 6 години, врби за плетарство и трски.

(2) Осигурано е кај посевите и плодовите наведени во полисата:

1. Кај житариците, маслодајните билки и останатите култури оставени за семе зрната (семе), кај житариците може да се осигури и стеблото (слама и пченковината), а кај сиракот метлицата, доколку тоа посебно се договори.

2. Кај коренестите и кртолестите билки - коренот и кртолата.

3. Кај градинарските, лековити и украсни билки според целта на одгледување.

4. Кај конопот- стеблото, а ако се произведува за семе само семето, кај конопот за семе со осигурувањето може да се опфати и стеблото доколку тоа посебно се договори.

5. Кај ленот - стеблото и семето.

6. Кај хмелот - плодот.

7. Кај памукот - плодот (чаурата),

8. Кај афионот - семето и чаурата,

9. Кај тутунот - листот, ако се произведува за семе тогаш и семето доколку тоа посебно се договори,

10. Кај крмните растенија и ливадските треви - крмната маса, а кога се произведува за семе само семето.

11. Кај расадот - билките,

12. Кај овошјето и лозјето само плодот, односно родот, а ако посебно се договори може да се осигури и стеблото, односно пенушката,

13. Кај младите шумски култури - стеблото.

14. Кај овошниот, лозовиот и шумскиот посадочен материјал, подлогите, калемите, резниците и садниците, како и калем гранчињата кај овошките и ластарите (виоки) кај лозјата - само во матични насади.

15. Кај врбите за плетарство - прачките.

16. Кај трските - стебленцето.

- (3) Пострните посеви, подпосевите и меѓупосевите опфатени се со осигурување само во случај ако на полисата се посебно осигурани и ако за нив е платена посебна премија.
- (4) Посевите и плодовите како и останатите култури наведени во став (1) од овој член, еднаш веќе оштетени од ризикот од кој се врши осигурување неможат да бидат осигурени.
- (5) Ако по склучувањето на договорот за осигурување се утврди дека осигурениот посев односно плод пред склучување на договорот за осигурување бил оштетен од ризикот кој е покриен со тоа осигурување осигурувачот може да го поништи договорот, со еднострано писмено известување.
- (6) Во случај на поништување на договорот за осигурување од причините наведени во претходниот став, осигурувачот го задржува наплатувањето на премијата и има право да бара наплата на премијата за периодот на осигурување во кој побарал поништување на договорот.

## ОСИГУРЕНИ ОПАСНОСТИ (РИЗИЦИ)

### Член 13

- (1) Осигурувачот е во обврска да плати надоместок од осигурување за штетите предизвикани со оштетување или уништување на осигурените посеви и плодови од основните опасности град, пожар и гром, додека посевите, односно плодовите се неожнеани односно необрани.

Ако посебно се договори и се плати дополнителна премија, тогаш се покриени штети на осигурените посеви и плодови од пролетен и есенски мраз, поплава и луња.

- (2) Осигурувачот е во обврска да плати надоместок од осигурување за штетите само за загуба на количински принос, а не и во квалитет, освен кај:

1. Конопот и ленот за влакно.
2. Сиракот за метла.
3. Овошен, лозов и шумски посадочен материјал и посадочен материјал од украсни жбуњови и дрва.
4. Врби за плетење, во кои случаи се надоместуваат и штетите во загуба на квалитет.

- (3) Осигурувачот е во обврска да плати надоместок од осигурување и за штетите кои настанат и во загуба на квалитет кај тутунот осигурен по Посебните услови.

- (4) Осигурувачот е во обврска да плати надоместок од осигурување и за штети кои настанат и со загуба на квалитет кај:

1. Посеви и плодови за производство на семе.
2. Овошје.
3. Асталско грозје, ако е договорено дополнително осигурување по Посебните услови и ако е платена соодветна дополнителна премија.

## ОПАСНОСТИ (РИЗИЦИ) КОИ НЕ СЕ ОПФАТЕНИ СО ОСИГУРУВАЊЕ

### Член 14

Со осигурување не се опфатени штети кои ќе настанат како последица на:

1. Војна, инвазија, дејства на странски непријатели, непријателски или воени операции (без оглед дали војна е објавена или не), граѓанска војна, побуна, револуција, востание, граѓански немири, имајќи го во предвид учеството во или големината на востанието, воена или узурпаторска сила; или
2. а) биолошка или хемиска контаминација;  
б) проектили, бомби, гранати, експлозивни средства, поради секое дејство на тероризам

За примена на овој додаток дејство на тероризам значи, дејство, вклучувајќи но не и ограничување на употреба на сила или насилство и/или закана со нив на лице или група на лица,

без оглед дали дејствуваат сами или во корист на или во врска со било која организација(и) или влада(и) обврзани со политички, религиозни, идеолошки или етнички цели и причини вклучувајќи и намера да се влијае на влада и/или да се изложи јавноста или дел од јавноста под страв.

За примена на а) контаминацијата значи контаминација, труење или превентива и/или ограничување на употреба на објект поради влијание на хемиски и/или биолошки материи.

Овој додаток исклучува и загуба, штета, цена или трошок од секаков вид директно или индиректно настанат од последица од или во врска со дејство преземено за контрола, превенција, уништување или на било кој начин се однесува за и/или 2 погоре.

Ако преземачите на осигурување потврдат дека поради овој исклучок, штета, загуба, цена или трошок не се покриени со ова осигурување товарот за докажување на спротивното паѓа на осигуреникот.

3. Осигурувачот на покрива штети што настанале како резултат на елементарни непогоди кои не се наведени во овие Услови, како и штети предизвикани од растителни болести.

## **СУМА НА ОСИГУРУВАЊЕ**

### **Член 15**

(1) Посевите и плодовите се осигурени на износот што го одредува осигуреникот (сума на осигурување), но најмногу до висина на очекуваната вистинска вредност во соодветната година, ако поинаку не е договорено.

(2) Како основ за пресметување на вредноста на посевите односно плодот се зема висината на очекуваниот принос и слободната пазарна цена која се очекува да биде во соодветната година по жетвата, односно бербата, гарантираната цена ако така се договори, или цената договорена со организаторот на производството.

## **ОБВРСКА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА СИТЕ ПОСЕВИ И ПЛОДОВИ ОД ИСТ ВИД**

### **Член 16**

(1) Договорарот на осигурувањето е обврзан да ги осигури сите површини под посеви и плодови од ист вид. Тоа се однесува и на посевите и плодовите кои масовно се осигуруваат, доколку масовно осигурување поинаку не е договорено.

(2) Ако не се осигуруваат сите посеви, односно плодови од ист вид според претходниот став, надоместокот од осигурување се исплатува сразмерно помеѓу осигурената и стварната површина под тие посеви и плодови. Кога договорот за осигурување е склучен по бројот на стеблата или пенушките надоместокот од осигурување се исплатува во сразмер помеѓу осигурениот и вистинскиот број на стеблата или пенушките.

(3) Ако во текот на траењето на осигурувањето настапи промена во структурата на осигурените површини, договорарот на осигурувањето е обврзан тоа без одлагање да го пријави на осигурувачот.

(4) Доколку договорарот на осигурувањето не ја изврши својата обврска за промените од претходниот став па со настанувањето на осигурениот случај се утврди неслагање помеѓу осигурените и стварно засеани површини, односно помеѓу осигурениот и стварниот број на стебла или пенушки, надоместокот од осигурување ќе се исплаќа по определбите од став (2) на овој член.

**НАМАЛУВАЊЕ ИЛИ ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА СУМАТА НА ОСИГУРУВАЊЕ И ПРЕМИЈАТА****Член 17**

- (1) Договорачот има право да бара намалување на сумата на осигурување, ако вистинската вредност на осигурениот посев, односно плод од ист вид биде помала од сумата на осигурување, и ако во меѓувреме не настанал осигурен случај.
- (2) Во сразмер со намалување на сумата на осигурување од претходниот став се намалува и премијата за осигурување за времето од денот на поднесувањето на писменото барање до осигурувачот за намалување на сумата на осигурување па до истек на траењето на осигурувањето.
- (3) Намалување на сумата на осигурување и премијата од став (1) и (2) од овој член, договорачот на осигурувањето може писмено да бара до 30 дена пред почетокот на жетвата, односно бербата на тие посеви или плодови на парцелите за кои се бара намалување. Намалувањето не може да биде помало од 20%.
- (4) Договорачот на осигурувањето има право да бара зголемување на сумата на осигурување ако во текот на траењето на осигурувањето се зголеми вистинската вредност на осигурените посеви или плодови, и ако во меѓувреме не настанал осигурен случај.
- (5) Сразмерно на зголемувањето на сумата на осигурување од претходниот став се зголемува и премијата за осигурување.
- (6) Ако некој од осигурените посеви воопшто не е засеан односно засаден и осигурувачот не носи никаков ризик, договорачот на осигурувањето за тој посев не плаќа премија за осигурување.
- (7) Договорачот на осигурувањето може да поднесе писмено барање за отпишување или враќање на премија од претходниот став до почетокот на жетвата, односно бербата на посевите од ист вид во соодветното место.
- (8) Ако осигурениот посев или плодот за времето додека трае осигурувањето е уништен со штетни настани кои не се опфатени со осигурувањето, сума на осигурување и премијата се намалува сразмерно со времето од денот на уништувањето на посевот па до денот кога би престанала обврската на осигурувачот за носење на ризиците по одредбите од член 5 став (4) на овие Услови.
- (9) Договорачот на осигурувањето може да поднесе писмено барање за намалување на премијата од претходниот став најдоцна во рок од 15 дена, сметајќи од денот на уништувањето на посевот или плодот.
- (10) Ако осигурениот посев или плод биде уништен пред почетокот на обврската на осигурувачот за исплата на надоместок од осигурување, договорачот на осигурувањето за тој посев не ја плаќа премијата за осигурувањето.
- (11) Во случај на уништување на осигурениот посев или плод од претходниот став, договорачот на осигурувањето може да поднесе писмено барање за отпишување на премијата најдоцна во рок од 15 дена, сметајќи од денот на настанатото уништување на осигурениот посев или плод.

**НЕДЕЛИВОСТ НА ПРЕМИЈАТА****Член 18**

- (1) Премијата од Тарифата на премии важи за еден период на осигурување, т.е. за времето од склучувањето на осигурувањето па до жетвата, односно бербата, доколку по Посебните услови за осигурување тоа не е поинаку регулирано но најмногу до една година.
- (2) Утврдената премија за осигурување не може да се намали поради скратување на рокот на траење на осигурувањето, освен во случаите од член 17 на овие Услови.
- (3) Ако посевот или плодот истовремено е осигурен од повеќе ризици, па во текот на траењето на осигурувањето дошло до остврување на некој од осигурените ризици, осигурувачот ја задржува вкупната премија за сите ризици.

**ПРЕГЛЕД НА СОСТОЈБАТА НА ОСИГУРЕНИТЕ ПОСЕВИ И ПЛОДОВИ (РЕВИЗИЈА НА РИЗИЦИ)****Член 19**

- (1) Осигурувачот има право во текот на траењето на осигурувањето да врши преглед на осигурените посеви и плодови поради утврдување на состојбата во врска со обврските кои произлегуваат од склучениот договор за осигурување.
- (2) Прегледот и утврдувањето на состојбата на посевите го вршат осигурувачот и осигуреникот заедно.
- (3) По извршениот преглед од став (1) и (2) на овој член, се составува записник за утврдената состојба.

**ОБВРСКА НА ОСИГУРЕНИКОТ КОГА ЌЕ НАСТАПИ ОСИГУРЕН СЛУЧАЈ****Член 20**

Кога ќе настапи осигурен случај врз основа на кој се бара надоместок, осигуреникот е должен да постапи според следното:

1. Веднаш, а најдоцна во рок од три дена по настанувањето на осигурениот случај, пријави на осигурувачот дека настанал осигурен случај.
2. Ако пријавата е направена усно или преку телефон мора веднаш, а најдоцна во рок од три дена да се потврди писмено.
3. Во пријавата за настанатиот осигурен случај, треба да се наведе денот и часот на настанување, на кои посеви односно плодови и површини настанала штетата и тоа по видови на посеви и парцели.
4. Во случај посевите, односно плодовите да бидат оштетени за време на жетвата (бербата) осигуреникот е должен и пред процена на штетата да ја обави жетвата или бербата, а со тоа за спречување на понатамошното зголемување на штетата.
5. Кога оштетениот посев или плод мора да се ожнее или обере, а процената на штетата сеуште не е извршена осигуреникот е должен да остави контролни примероци на долниот, средниот и горниот дел на парцелата дијагонално од најмалку по 10 м<sup>2</sup> од оштетениот посев, односно плод необрано, а кај лозјата најмалку 10 пенушки, кај овошјата неколку стебла необрани на долниот, средниот и горниот дел од лозјето, односно овоштарниците дијагонално, кои ќе послужат како основ за процена на штетата, кај културите кај кои жетвата-бербата се врши машински - со комбајнирање осигуреникот мора да остави контролни примероци во вид на лента.
6. Осигуреникот е должен на осигурувачот да му ги даде сите податоци и докази со кои располага, а се неопходни за утврдување на причините, обемот и големината на штетата.

**УТВРДУВАЊЕ И ПРОЦЕНА НА ШТЕТИ****Член 21**

- (1) По примање на пријавата за настанатиот осигурен случај, осигурувачот е должен да пристапи кон утврдување и процена на штетата. Утврдувањето и процената на штетата го вршат осигурувачот и осигуреникот. Осигуреникот може да овласти и друго лице да го застапува во процената.  
Осигурувачот е должен за свој претставник во процената да одреди земјоделски стручњак.
- (2) Осигуреникот е должен на покана на претставникот на осигурувачот да излезе на теренот поради процена на штетата или да овласти друго лице да го застапува во процената.  
Ако тоа не го направи, претставникот на осигурувачот ќе изврши процена во присуство на претставник од месната заедница или Собранието на општината, а кај производство во кооперација во присуство на претставник од кооперантите или во присуство на двајца сведоци.
- (3) Процената може да биде претходна (предпроцена) и конечна:

1. Кога процената е претходна (предпроцена) не се утврдува конечната висина на штетата, туку само се утврдува состојбата на посевите и плодовите, природата на оштетувањата и други елементи кои се од важност за конечно утврдување, односно процена на штетата.

2. Кај конечната процена на штетата се утврдува: дали се сите посеви, односно плодови од ист вид осигурени, големината на оштетената парцела, колкав е процентот на штетата од настанатиот осигурен случај, и колкав би бил приносот ако плодовите односно посевите не биле оштетени од осигурениот случај.

3. Кога посевите и плодовите се оштетени со дејство на некоја друга опасност која не е опфатена со осигурување, се утврдува колкав е процентот на оштетување од таа опасност и за висината на тој процент се намалува висината на приносите кои би се добиле ако оштетување од тие ризици воопшто немало.

4. Културите кои се жнеат или берат, два или повеќе пати имаат повеќе откоси, утврдувањето и процената на штетата се вршат врз основа на бројот на бербите, процентот на оштетувањата и просечниот принос на оштетените берења. Исто така треба да се утврди колку плод е набрано од оштетените берби пред настанатото оштетување.

5. Ако еден ист посев или плод биде оштетен повеќе пати, процентот на штетата се утврдува според состојбата на посевите или плодовите во последното оштетување

6. При утврдување на површините под оштетените посеви и плодови, добиениот резултат се заокружува кај хектарот на 1 ар.

(4) Кога осигурувачот и осигуреникот не се сложуваат во процената се приоѓа на вештачење. Во тој случај осигуреникот е должен, во смисла на член 20 точка 5 и 6 од овие Услови, да остави контролни парцели во оштетена состојба се додека не се изврши вештачење. Ако не постапи така, штетата се пресметува според првобитната процена на осигурувачот.

(5) Несогласувањето во процена на штетата, се констатира во записникот за процена на штети. Ако на процената не присуствувал осигуреникот или неговиот застапник, осигуреникот е должен своето несогласување со процентот писмено да го соопшти на осигурувачот во рок од три дена од денот на соопштување на резултатите од процената. Доколку осигуреникот не постапи така процената се смета полноважна.

(6) Осигурувачот и осигуреникот имаат право да бараат и вршат контрола на извршената процена според состојбата на самото место, а пред жетвата - бербата, освен процената на извршеното вештачење

(7) Ако осигуреникот или осигурувачот не се сложуваат со наодот на утврдувањето при контролата на процената се пристапува кон вештачење во смисла на член 21 од овие Услови.

## ПОСТАПКА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ

### Член 22

(1) За постапката на вештачење во смисла на член 21 став (4) од овие Услови важат следните начела:

1. Секоја странка писмено именува свој вештак во рок од пет дена од денот на извршената процена, а во случај кога осигуреникот или неговиот застапник не присуствувал на процената, во рок од три дена од денот на соопштувањето на резултатите на процената.

2. За вештаци можат да се именуваат само лица со завршен земјоделски факултет кои не учествувале во процената.

3. Пред почетокот на вештачењето и двата именувани вештаци бираат трет вештак како претседател, кој не може да биде од редовите на лица во работен однос со осигурувачот или осигуреникот.

4. Вештаците работат истовремено и своите наоди во писмена форма ги предаваат на трет вештак - претседател.

Ако наодите на вештаците меѓусебно отстапуваат: претседателот одлучува за спорните прашања во границите на наодите на двајцата вештаци. По еден примерок од одлуката претседателот писмено дава на осигурувачот и осигуреникот.

(2) Секоја страна ги сноси трошоците на својот вештак. Трошоците на претседателот ги сносат и двете страни по пола.

## УТВРДУВАЊЕ НА НАДОМЕСТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ

### Член 23

(1) Висината на надоместокот од осигурување, се утврдува:

1. Од сумата на осигурување - ако вредноста на приносот е еднаква на сумата на осигурување или поголема од неа.

2. Од вистинската вредност на приносите - ако таа вредност е помала од сумата на осигурување.

(2) Вредноста на осигурените посеви, односно плодови се пресметува на тој начин што од утврдениот принос кој би се постигнал да немало никакви оштетувања, се одбива намалувањето на приносот поради евентуалното оштетување од опасностите кои не се опфатени со осигурување, и така добиениот принос се пресметува по договорената цена во полисата, а за договореното производство - по цените договорени со организаторот на производство.

(3) Кога штетата е делумна, на осигуреникот на име надоместок му се исплатува: во случаите од став (1) точка 1. од овој член, од сумата на осигурување, во случаите од став (1) точка 2. од овој член - од вредноста на приносот - онолку проценти за колку проценти посевите, односно плодовите се оштетени.

(4) Кога штетата е тотална, на осигуреникот на име надоместок му се исплатува:

1. Во случаите од став (1) точка 1. од овој член, износот на сумата на осигурување.

2. Во случаите од став (1) точка 2. од овој член, износот на вредноста на приносите, овие износи се намалуваат за трошоците за производство, кои од настанувањето на штетата до завршувањето на жетвата или бербата нема да се остварат, земајќи ги при тоа во предвид и трошоците непходни за отстранување на растителните остатоци.

(5) Ако процентот на оштетување изнесува 80% и повеќе се смета дека штетата е тотална, а износот на надоместокот се намалува во висина на трошоците за неизвршените работи, најмалку за 20%.

(6) Кога младите или брзо засеаните посеви се тотално уништени, а според годишното време, временските услови и прикладноста на земјиштето место нив е можно да се засеа истата култура, на осигуреникот му се исплатува аконтација на надоместокот од осигурување во висина до 30% од сумата на осигурување.

(7) Кога посевите или плодовите се тотално уништени, а според годишното време, временските услови и прикладноста на земјиштето, не е можно сееењето или садењето да се зврши со иста, туку со некоја друга култура, на осигуреникот му се исплатува аконтација на надоместок од осигурување во висина 50% од сумата на осигурување.

(8) Ако во смисла на став (6) и (7) од овој член, новонасеаниот односно насаден посев не успеал при околностите на кои осигуреникот не можел да влијае, или делумно успеал, надоместокот од осигурување се утврдува на следниот начин:

1. Ако посевот воопшто не успеал, се пресметува вкупниот износ на надоместокот во смисла на одредбите од став (1), (2), (4) и (5) од овој член и на осигуреникот му се исплаќа разликата помеѓу исплатениот износ на аконтација по став (6) или (7) од овој член и вкупно утврдениот износ на надоместокот.

2. Ако посевот делумно успеал, првин се утврдува постигнатата вредност на засеаните, односно засадени култури и таа вредност се додава на исплатениот износ на аконтацијата од став (6) и (7) од овој член. Ако така добиениот износ биде помал од вредноста која осигурената култура би ја имала да не дошло до настанување на осигурениот случај на осигуреникот ќе му се се надомести разликата до таа вредност.

(9) Износот на трошоците за производство во смисла на став (4) од овој член не се одбива кога се врши пресејување, односно пресадување на тотално уништените посеви и плодови.

(10) Барањето за исплата на разлика на надоместок во смисла на став (8) од овој член, осигуреникот е должен писмено да му го поднесе на осигурувачот и тоа пред да се ожнее посевот

или обере плодот, оправданоста на барањето договорно ја утврдуваат осигуреникот и осигурувачот.

(11) Доколку осигуреникот не изврши пресејување, односно пресадување во смисла на став (6) и (7) од овој член, исплатената аконтација ќе се смета конечна со надоместокот од основот на осигурувањето.

(12) При пресметка на надомест на штета, ако за осигурената култура, заради државна стратегија за развој на земјоделие или помош поради природни непогоди од поголем размер, од страна на Државни органи на Република Македонија, преку законски, подзаконски или друг вид акт е предвидена дополнителна помош изразена во паричен износ, истиот осигурувачот го пресметува како дел од надоместокот за штета и се изразува посебно во вкупната пресметка за надомест на штета, односно предвидениот износ се одбива од вкупната пресметка како надомест на штета.

## **ФРАНШИЗА**

### **Член 24**

(1) Ако вкупното оштетување на посевите и плодовите од опасности опфатени со осигурувањето изнесува 8% или помалку, односно утврдениот надомест од осигурувањето изнесува 8% од сумата на осигурување или помалку, утврдениот надомест не се надоместува, освен ако поинаку не е договорено и посебно наведено во полисата за осигурување.

Ако за одреден ризик, согласно утврдените околности, на полисата за осигурување се наведе поголема франшиза од горенаведената, утврдениот надоместок се утврдува според наведената.

Ако е договорено осигуреникот само да сноси еден дел од штетата (одбитна франшиза), надоместокот од осигурување се намалува за договореното самоучество – франшиза.

(2) Пресметката на задолжителната одбитна франшиза од 8% се пресметува од сумата на осигурување само од парцелата-земјиштето каде има утврдено оштетување, во случаеви кога се осигурани повеќе парцели-земјишта на една полиса.

## **НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИ**

### **Член 25**

(1) Осигурувачот ги надоместува трошоците предизвикани со свесен обид да се отстрани непосредната опасност од настанување на осигурениот случај како и обидите да се ограничи неговата штетна последица само доколку осигуреникот тие обиди ги презел во согласност со осигурувачот.

(2) Ако осигурувачот одбие да даде согласност на предложените мерки од став (1) од овој член во случај на настанување на штетата обврзан е да го исплати надоместокот од договорот за осигурување во целост.

## **ПРИМЕНА НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ**

### **Член 26**

Овие Услови се применуваат за осигурување на посеви и плодови доколку со Посебните услови не е поинаку регулирано, или доколку примената на Општите услови за осигурување на посеви и плодови не е во целина или делумно исклучена со Посебните услови.

**ПОСТАПКА ПО ПРИГОВОР****Член 27**

(1) Против понудата на осигурувачот за порамнување или одбивање на барањето доволно е да се поднесе писмен приговор до Второстепена комисија за приговори на осигурувачот. Приговорот се поднесува до онаа организациска единица на осигурувачот која го обработила барањето.

(2) Осигурувачот исто така ги обработува и приговорите во кои се тврди дека е прекршен деловниот морал. Приговорот се поднесува до онаа организациска единица на осигурувачот во која, споредприговорот, настанало кршењето.

**ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ****Член 28 Информации во врска со обработка на лични податоци**

[1] Идентитет и контакт на податоците на контролорот и офицерот за заштита на личните податоци: Контролор: Друштво за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје, Седиште во Скопје на ул. Мајка Тереза бр.1 влез 2, e-mail: info@halkinsurance.com.mk, Офицер за заштита на личните податоци: dro@halkinsurance.com.mk. Дополнителни податоци за офицерот за заштита на личните податоци може да најдете на интернет страницата на Друштвото [www.halkinsurance.com.mk](http://www.halkinsurance.com.mk).

**Член 29 Обработка и заштита на личните податоци**

[1] Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје врши обработка (собирање, евидентирање, организирање, чување итн.) на лични податоци на осигуреници, договорувачи на осигурување, нивните законски застапници или полномошници во согласност со одредбите на Законот за заштита на лични податоци и другите релеванти позитивни законски прописи, применувајќи соодветни технички и организациски мерки за обезбедување на безбедност на личните податоци. Собраните лични податоци се дел од збирките на лични податоци на Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје, а Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје во својство на контролор на личните податоци, истите ги користи согласно основните начела за обработка на лични податоци дефинирани во Законот за заштита на личните податоци.

**Член 29-а Правен основ за обработката на личните податоци**

[1] Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје обработува лични податоци кои се неопходни при склучување на договорите за осигурување (полиси), врз основа на член 109 од Законот за супервизија на осигурување, а во согласност со Законот за заштита на личните податоци. [2] Личните податоци се неопходни за обработка од страна Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје со цел исполнување на правата и обврските што произлегуваат од договорот за осигурување, односно обработката на истите претставува основа за оценување на осигурително покритие и степен на оштета.

**Член 29-б Цели за обработката на личните податоци**

[1] Личните податоци (телефонски број и електронска адреса – e-mail), Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје ги обработува со цел остварување на контакт заради ефикасно остварување на права и обврските кои произлегуваат од договорите за осигурување (полиси). Овие податоци за цели доставување на рекламни материјали, промоции, понуди како и за други цели на директен маркетинг од страна на Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје ќе бидат искористени само доколку имате дадено согласност, преку одбирање на соодветната опција за согласност. [2] Со цел водење на постапка за надомест на штета и воспоставување на бази на податоци за настанати штети, оценување на осигурително покритие и степен на оштета Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје обработува и копии од документи во кои се содржани и лични податоци. [3] Личните податоци од став 1 и став 2 на овој член Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје ги обработува само врз основа на претходна согласност од субјектот на личните податоци, а недавањето на согласност за обработка на овие податоци може да има за последица несоодветно оценување на осигурително

покрите или степен на оштета или пак неисплаќање на оштетно барање. [4] Согласноста за обработка на личните податоци од ставот 3 на овој член може да се повлече во секое време преку доставување на известување за повлекување на согласност по пошта на следната адреса: ул. Мајка Тереза бр.2, 1000 Скопје, со назнака за Офицерот за заштита на лични податоци или преку електронска адреса [dpo@halkinsurance.com.mk](mailto:dpo@halkinsurance.com.mk). Со повлекување на согласноста за обработка на лични податоци Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје ќе прекине со понатамошна обработка на личните податоци и истите ќе ги избрише од базите на податоци со што можат да настанат последици наведени во став 3 од овој член.

#### **Член 29-в Рокови на чување на лични податоци**

[1] Личните податоци, Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје ги чува во рок за цело времетраење на договорниот облигационен однос, односно најмногу до 10 години по истекот на договорот за осигурување или во случај на настанување на штета, 10 години по затворањето на случајот на настанување на штетата, односно од денот на целосната исплата на надоместокот за настаната штета согласно член 109 став 8 од Законот за супервизија на осигурување. [2] По истекот на роковите од став 1 на овој член личните податоци ќе бидат избришани/уништени од базите на податоци на Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје и истите нема да се обработуваат за други цели.

#### **Член 29-г Права на субјектите на личните податоци**

[1] Остварување на правата кои произлегуваат од Законот за заштита на личните податоци (право на пристап, корекција, бришење, ограничување на обработката на лични податоци, приговор и преносливост), се врши преку доставување на барање на електронската адреса на офицерот за заштита на лични податоци: [dpo@halkinsurance.com.mk](mailto:dpo@halkinsurance.com.mk). На истата електронска адреса може да се достави барање во врска со сите прашања поврзани со обработката на личните податоци. [2] Доколку субјектот на лични податоци смета дека обработката на личните податоци за целите наведени во член 35-б, од страна на Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје не е во согласност со одредбите на Законот за заштита на личните податоци, или пак смета дека е повредено некое право за заштита на личните податоци, има право да поднесе барање за утврдување на прекршување на прописите за заштита на личните податоци до Агенцијата за заштита на личните податоци како надлежен орган за вршење на надзор над законитоста на преземените активности при обработката на личните податоци на територијата на Република Северна Македонија.

#### **Член 29-д Пренос на личните податоци**

[1] Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје може да изврши пренос на лични податоци во земји членки на Европската Унија, земји членки на Европскиот економски простор и трети земји. За вршење на преносот на лични податоци во земји членки на Европската унија и Европскиот економски простори се известува Агенцијата за заштита на личните податоци, а преносот на лични податоци во трети земји се врши по претходно добиено одобрени од страна на Агенцијата за заштита на личните податоци. При вршење на преносот на личните податоци се обезбедува високо ниво на технички и организациски мерки за обезбедување на тајност и заштита на личните податоци. Исто така, се обезбедуваат сите неопходни заштитни мерки за обезбедување на тајност и заштита на личните податоци преку стандардни клаузули за заштита на личните податоци кои се одобрени и објавени од страна на Европската комисија. Сите дополнителни информации во однос на заштитните мерки може да се добијат со поднесување на барање до пошта на следната адреса: ул. Мајка Тереза бр.1 влез 2 со назнака за Офицерот за заштита на лични податоци или преку електронска адреса [dpo@halkinsurance.com.mk](mailto:dpo@halkinsurance.com.mk).

#### **Член 29-ф Обработка на лични податоци за цели на директен маркетинг**

[1] Личните податоци за цели на директен маркетинг, Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје ги обработува само врз основа на експлицитна согласност за обработка на личните податоци за цели на директен маркетинг за своите услуги. [2] Согласноста за обработка на личните податоци за цели на директен маркетинг може да се повлече во секое

време, бесплатно, со писмено барање (доставено на следната електронска адреса: [dpo@halkinsurance.com.mk](mailto:dpo@halkinsurance.com.mk) или по пошта до Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје, ул. Мајка Тереза бр.1 влез 2, 1000 Скопје, со назнака “До Офицерот за заштита на лични податоци”).

## **ПРИМЕНА НА ЗАКОН**

### **Член 30**

(1) За правата и обврските на договорните страни што не се уредени со овие услови, ќе се применуваат одредбите од Законот за облигационите односи и Законот за супервизија на осигурување.

Ако со овие услови некое прашање е утврдено спротивно на законските прописи, ќе се применуваат одредбите од законот. Во случај осигуреникот да не е задоволен од односот на осигурувачот за времетраењето на договорот за осигурување, може да достави жалба до Агенцијата за супервизија на осигурување како надлежен орган за супервизија на осигурувањето.

## **ВОНСУДСКО РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ**

### **Член 31**

(1) Страните се согласни дека сите спорови што произлегуваат од овој договор ќе се решаваат по мирен пат.

(2) Договорувачот на осигурувањето и осигуреникот се согласни дека за сите спорни прашања, жалби и несогласувања кои произлегуваат од односот со осигурувачот ќе го известат истиот без одложување.

Известувањата во вид на приговор од овој став се доставуваат во писмена форма од што со сигурност може да се утврди содржината на известувањето и времето на неговото праќање.

Осигурувачот ќе го достави примениот приговор од став 2 на овој член до Комисијата за приговори. Комисијата за приговори е должна да донесе одлука по приговор во писмена форма без одложување, но најдоцна во рок од 30 дена од денот на прием на приговорот.

## **НАДЛЕЖНОСТ ВО СЛУЧАЈ НА СПОР**

### **Член 32**

Споровите меѓу договорувачот на осигурувањето, односно осигуреникот на една страна и осигурувачот на друга страна ги решава стварно и месно надлежен суд според седиштето на осигурувачот.

Овие Услови се донесени врз основа на Овластување на Одборот на директори на Друштво за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје дадено на својата редовна седница на 15.11.2021 година со Одлука бр.0203-09/08 и ќе се применуваат од 23.02.2022 година.

Главен извршен директор  
Суат Инан

Извршен Директор  
Славчо Таушанов